

КАМАТНИ СТАПКИ ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

1. ДЕПОЗИТИ		
1.1. СТАНДАРДНИ ДЕНАРСКИ И ДЕВИЗНИ ДЕПОЗИТИ		
Рок/Валута	МКД	ЕУР
6 месеци*	1,00%	/
12 месеци*	2,50%	1,50%
13 месеци*	/	1,50%
15 месеци*	2,75%	1,50%
24 месеци*	3,00%	/
25 месеци*	/	2,00%
36 месеци*	3,25%	2,50%
37 месеци*	/	2,50%

1.3 ДЕПОЗИТИ СО МЕСЕЧНА ИСПЛАТА НА КАМАТА		
Рок/Валута	МКД	ЕУР
6 месеци*	0,60%	/
12 месеци*	1,00%	/
12 месеци*	/	1,00%

*за денарски депозити со рок над 6, а до 12 месеци, реорочувањето е на рок како во договорот, а по важечка каматна стапка за депозитот до 6 месеци.

*за денарски депозити со рок од 12 месеци, реорочувањето е на рок како во договорот, а по важечка каматна стапка за депозитот до 12 месеци.

*за денарски депозити со рок над 12 месеци, а до 24 месеци, реорочувањето е на рок како во договорот, а по важечка каматна стапка за депозитот до 12 месеци.

* за денарски депозити со рок над 24 месеци, реорочувањето е на рок како во договорот, а по важечка каматна стапка за депозитот до 12 месеци

*за сите девизни депозити, реорочувањето е на рок како во договорот, а по важечка каматна стапка за депозитот до 12 месеци.

Минимален износ на орочени средства изнесува 60.000 мкд / 1.000 еур
 Каматната стапка за депозитите во МКД и за сите депозити во ЕУР е фиксна, годишна каматна стапка.

5.КРЕДИТНО РАБОТЕЊЕ		
Опис на услуга		
Краткорочни кредити	Денарски	Со девизна клаузула
Ненаменски потрошувачки кредит		
обезбеден со парични средства во депозит	2,99% над каматната стапка на депозитот	2,99% над каматната стапка на депозитот)
- со покрите хипотека на недвижен имот	7,00% фиксна за првата година, 7,00% променлива за следните години (нркс+4,87 п.п.)	6,5% фиксна за првата година, 6,5% променлива за следните години (6М ЕУРИБОР+2,615 п.п.)
- Бескаматни позајмици (сите типови бескаматни позајмици во Банката)	0% фиксна	
- Бескаматни потрошувачки кредити- Приватни фирми	0% фиксна	
Наменски потрошувачки кредит		
- За стоки и услуги со продажни места и организации каде Банката има склучено договор	Согласно Договор за кредитно посредништво склучен помеѓу Банката и кредитниот посредник (трговец)	
Дозволено пречекорување на сметка (Overdraft)		
- на тековна сметка	14,30% (нркс +12,17 п.п.)	-
Долгорочни кредити	Денарски	Со денарска клаузула
Ненаменски потрошувачки кредит		
- обезбедени со парични средства во депозит	2,99 % над каматната стапка на депозитот	2,99 % над каматната стапка на депозитот
- со покрите хипотека на недвижен имот	7,00% фиксна за првата година, 7,00% променлива за следните години (нркс+4,87 п.п.)	6,50% фиксна за првата година, 6,50% променлива за следните години (6М ЕУРИБОР+2,615 п.п.)
- Воом потрошувачки кредит	0,00% фиксна за првите 6 месеци, 2,90%фиксна за наредните 18 месеци, и	

	7,77% променлива за следните години (нркс +5,64 п.п.)	
- Премиум потрошувачки кредит	0,00% фиксна за првите 6 месеци, 2,90% фиксна за наредните 18 месеци, 4,77% променлива за следните години (нркс +2,64 п.п.)	
- Бескаматни позајмици (сите типови на бескаматни позајмици во Банката)	0% фиксна	
- Рамковен кредитен лимит на физички лица	Флексибилна, се утврдува за секој поединечен кредитен продукт во рамките на Договорот за рамковен лимит	Флексибилна, се утврдува за секој поединечен кредитен продукт во рамките на Договорот за рамковен лимит
Наменски потрошувачки кредит		
Станбени кредити со покрите хипотека на недвижен имот	6,50% фиксна за првата година, 6,50% променлива за следните години (нркс +4,37 п.п.)	2,95% фиксна за првите пет години, 5,95% променлива за следните години (6М ЕУРИБОР+2,065 п.п.)
Со продажни места и организации каде Банката има склучено договор	Согласно Договор за кредитно посредништво склучен помеѓу Банката и кредитниот посредник (трговец)	

6. ПАРИЧНИ КАРТИЧКИ	
Опис на услуга	Денарски
За MasterCard со покрите парични средства	3% над каматната стапка на депозитот
MasterCard со револвинг кредит и мин. % на отплата од 10% и 3% месечно	14,30% (нркс+12,17 п.п.)
За приматели на плата во Капитал Банка АД Скопје	14,30% (нркс+12,17 п.п.)